

## Правила и услови

1. Право на бесплатно следење на курсот и учество во квизот кој е дел од курсот имаат сите македонски граѓани. Предуслов е успешна регистрација и активна корисничка сметка на порталот <https://mkd-cirt.mk> Со почеток на следење на курсот и почеток на квизот, се смета дека учесникот е целосно запознаен и согласен со овие правила и услови.
2. Квизот се состои од одреден број на прашања кои се случајно избрани од листа на пред дефинирани прашана. Курсот и квизот се временски ограничени.
3. На првите најмногу 200 учесници во квизот кои точно ќе одговорат на најмалку 70% од прашањата, најдоцна до 15 февруари 2021 година, Агенцијата за електронски комуникации ќе им додели сертификат и репрезентативен материјал (како награда: чаша, капа, подметачи за чаша, бележник, пенкало, капак за камера, налепници, хартиена кеса). Еден учесник може повеќе пати да го повтори квизот. Еден учесник има право на само еден сертификат и еден комплет со репрезентативен материјал.
4. Предуслов за доделување на сертификатот и материјалот е учесникот да остави точни податоци како дел од квизот, што ќе се користат за идентификација. Агенцијата за електронски комуникации го задржува правото за дополнителна проверка на точноста на внесените податоци за корисникот пред да се потврди доделувањето на сертификатот и материјалот.
5. Агенцијата ќе го извести учесникот што ги исполнил условите за добивање на сертификат и репрезентативен материјал наведени во точка 3, во рок од 7 (седум) дена од денот кога учесникот го завршил квизот.
6. Преземањето на сертификатот и материјалот е обврска на учесникот и ќе се врши по претходно известување по е-пошта од страна на Агенцијата до учесникот, од просториите на Агенцијата за електронски комуникации, кеј Димитар Влахов 21, Скопје.
7. На сликата е прикажан илустративен пример за репрезентативниот материјал што ќе се доделува согласно точка 3.



8. Агенцијата за електронска комуникации го задржува правото за промена на сертификатот и материјалите кои ќе се доделуваат, како и промена на условите, со претходно јавно известување на веб страницата <https://mkd-cirt.mk>

За сите дополнителни информации и прашања може да не контактирате на [contact@mkd-cirt.mk](mailto:contact@mkd-cirt.mk), 02 3091232 или 070 338155